

РАЗВОЈНИ ПРОГРАМИ- 2022-2024 година

Ред бр.	Програма	Потпрограма	Конто	Назив на програмата	Вкупен износ на програмата	Динамика на финансирање			Планирани извори на финансирање	Цел	
						2022	2023	2024			
A.)		ЈД	ЈДО	482 120	ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ И ПАТИШТА	181.247.543,00	75.371.367,33	89.420.907,33	36.747.965,33		
1			ЈДО	482 120	Изградба на улици во викенд зона кај Крушевско Езеро	1.000.000,00		1.000.000,00		Од други извори на финансирање ,од фондови,министерства,агенции во преговори.припремите се започнати претходни година,па се очекува да се обезбедат средства и да се,буџетираат во текот на фискалната година.	Подобрување на инфраструктурата во Викенд зоната кај Крушевското Езеро.
			ЈДО		Изградба на патна инфраструктура под брана на Крушевско езеро	12.000.000,00		12.000.000,00		Од други извори на финансирање ,од фондови, министерства, агенции	Заштита за браната на Крушевското езеро од тешки товарни возила
			ЈДО		Реконструкција на улица Коча Миленку (Тагас - Монатана) фаза 1 од 0 м до 200 м	6.399.081,00	6.399.081,00			Министерство за транспорт и врски на РСМакедонија, Проект за Светска Банка за изградба на локални патишта и улици	Подобрување на патната инфраструктура во Крушево, подобрување на условите за живот на локалното население и за развој на туризмот
			ЈДО		Реконструкција на улица Коча Миленку (Тагас - Монатана) фаза 2 од 200 м до 912 м	9.879.852,00		9.879.852,00		"ИПА 2020" програма за поддршка на општините	Подобрување на патната инфраструктура во Крушево, подобрување на условите за живот на локалното население и за развој на туризмот

			ЈДО		Реконструкција на улица Питу Гули	6.780.000,00	6.780.000,00			Министерство за транспорт и врски на РСМакедонија, Проект за Светска Банка за изградба на локални патишта и улици, Во фаза на имплементација	Подобрување на патната инфраструктура во Крушево, подобрување на условите за живот на локалното население и за развој на туризмот
			ЈДО		Реконструкција на пат од м.в. Порта до м.в Мечкин Камен (пат и паркинг)	13.102.419,00		13.102.419,00		IPA СВС MKD - Albania	Подобрување на патната инфраструктура кон полетиштето и Мечин Камен во Општина Крушево
			ЈДО		Реконструкција и дограба на пат Св.Митрани - Врбоец - Кривогаштани	12.842.295,00	12.842.295,00			Од други извори на финансирање ,од фондови, министерства, агенции	Подобрување на патната инфраструктура во населените места во Општина Крушево
			ЈДО		Изградба на обиколница во Крушево, во фази	110.243.896,00	36.747.965,33	36.747.965,33	36.747.965,33	Од други извори на финансирање ,од фондови, министерства, агенции	Подобрување на патната инфраструктура кон скијачкиот центар Станич
2			ЈДО	482 120	Изградба на улица низ н.м. Саждево	5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		Други извори на финансирање - од Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој. Ке се вклопи во Буџет ако сеобезбедат средства.	Асфалтирање на селска пешачка улица во с.Саждево со цел подобрување на инфраструктурата и начинот на живот во селото.

			ЈДО		Изградба на улица низ н.м Јакреново	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00		Други извори на финансирање - од Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој.Ќе се вклопи во Буџет ако се обезбедат средства.	Асфалтирање на селска пешачка улица во с.Јакреново со должина од 1 км, со цел подобрување на инфраструктурата и начинот на живот во селото.
3			ЈДО	482120	Изградба на општински пат со повеќе делници: Борино - делница 1, Борино - делница 2, Борино - делница 3, со вредност 8.102.026 мкд, 10.306.966 мкд и 1.883.705 мкд	20.292.697,00	8.102.026,00	12.190.671,00		Средства од други извори на финансирање По обезбедување финансии ќе се буџетира во текот на самата фискална година.МТВрски - проект за поврзување на локални патишта и улици	Подобрување на сообраќајната инфраструктура во населените места
Б.)		ЈГ	ЈГ	482 720 482730	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ	42.700.000,00	25.500.000,00	2.000.000,00	14.000.000,00		
			ЈГ		Изградба на водоснабдителен систем за град Крушево со зафаќање на води од Бушева Планина во КО Сланско и КО Дреново Општина Македонски Брод и КО Белушино во Општина Крушево	9.000.000,00	9.000.000,00			Склучен договор со Мин. за животна средина	

1			ЈГ	482 730	Реконструкција на секундарна и терцијарна мрежа за водоснабдување во град Крушево	16.500.000,00	16.500.000,00			Обезбедни средства од Влада на РС Македонија	Овој проект опфаќа промена на целокупната секундарна мрежа во град Крушево со што би се придонесло кон намалување на проблемите со водоснабдувањето во градот и загубите на чиста вода за пиење.
			ЈГ		Водоснабдување на населба Трстеник	1.200.000,00		1.200.000,00		Сопствени средства	Обезбедување на корисниците на оваа населба со вода за пиење
6			ЈГ	482 730	Реконструкција на вештачка акумулација Борино 1 и 2	4.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	Средства од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој или од Министерството за шумарство и водостопанство	Подобрување на услови за наводнување на обработливи површини
7			ЈГ	482 720	Изградба на вештачка акумулација Камберица	12.000.000,00			12.000.000,00	Средства од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој или од Министерството за шумарство и водостопанство	Подобрување на услови за наводнување на обработливи површини
В.)		ЈИ	ЈИ	482 920	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	44.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	8.000.000,00		
2			ЈИ	482 920	Изградба на канализациона мрежа во с. Свето Митрани - фаза 1	6.000.000,00	/	2.000.000,00	4.000.000,00	Други извори на финансирање ЕИБ програма на МТВрски	Во с. Свето Митрани ќе се изгради нова канализациона мрежа со што ќе се подобрат услови за живот во селото

3			JI	482920	Изградба на канализациона мрежа со пречистителна станица во н.м. Алданци - фаза 1	12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	/	Други извори на финансирање, преку ЕИБ	Со цел подобрување на начинот на живот во селото
4			JI	482920	Изградба на канализациона мрежа со пречистителна станица во н.м. Пресил - фаза 1	14.000.000,00	10.000.000,00	4.000.000,00		Други извори на финансирање, преку животна средина не оди преку Буџет.. Планирано 10.000.000,00 денари	Со цел подобрување на начинот на живот
			JI	482920	Изградба на канализациона мрежа со пречистителна станица во н.м. Борино - фаза 1	10.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00			
5			JI	482920	Изградба на канализација со пречистителна станица-Опаленик	12.000.000,00	/	8.000.000,00	4.000.000,00	Од други извори на финансирање	подобрување на услови за активирање на индустриската зона Опаленик
г.)		НА	НА	482 930	ОБРАЗОВАНИЕ КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ	9.000.000,00		9.000.000,00			
1			НА	482930	Реконструкција и проширување на училишна зграда во с.Саждево	9.000.000,00	/	9.000.000,00		средствата се обезбедуваат преку Министерството за образование	Подобрување на просторните услови за учење во ова подрачно училиште согласно бројот на жители
2			НА	482920	Изградба училиште во н.м. Јакреново	/	/	/		средствата се обезбедуваат преку министерството за образование -Општината треба само ЛУПД и АУП околу 500.000,00 денари	подобрување на условите за учење на децата од н.м. Јакреново

			НА		Реконструкција на ООУ Никола Карев во Крушево (спортска сала со кровна конструкција И тоалети)	/	/	/	/	Средства од Мин. За образование на Р.Македонија кои не се имплементираат преку општински буџет, Сключени договори со изведувач И надзор	Подобрување на условите за учење на учениците во Крушево
			НА		Реконструкција на подрачно училиште во с. Пресил	/	/	/	/	Средства од Мин. За образование на Р.Македонија кои не се имплементираат преку општински буџет, Сключени договори со изведувач И надзор	Подобрување на условите за учење на учениците во Пресил
			НА		Реконструкција на основно училиште во с.Бучин	/	/	/	/	Средства од Мин. За образование на Р.Македонија кои не се имплементираат преку општински буџет, Тендерска постапка во тек	Подобрување на условите за учење на учениците во с. Бучин
			НА		Реконструкција и доградба на подрачно училиште во с. Норово	/	/	/	/	Средства од Мин. За образование на Р.Македонија кои не се имплементираат преку општински буџет	Подобрување на условите за учење на учениците во с. Норово
Д.)		ЛА	ЛА	482 920	СПОРТ /ТУРИЗАМ	21.945.750,00	14.162.875,00	8.242.875,00	2.000.000,00		
2			ЛА	482920	Изградба на повеќенаменско спортско игралиште во Крушево - м.в. плоч					Ќе се реализира преку агенција за спорт и млади,	Развој на спортски туризам

			ЛА	Дограѓба на Центар за параглајдинг во Крушево - паркинг и пристапна област, поставување на урбна опрема, ИТ опрема за објект бр. 2, станици за квалитет на воздух (1 на полетувалиште, 1 во град Крушево)	8.025.750,00	4.012.875,00	4.012.875,00		Проект за прекугранична соработка - Крушево и Елбасан - препознатливи туристички дестинации	Развој на активниот туризам, прекуграничната соработка помеѓу двете општини како и локалниот економски развој
			ЛА	Воспоставување на downhill патека	2.460.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00		Проект за прекугранична соработка - Крушево и Елбасан - препознатливи туристички дестинации	Развој на активниот туризам, прекуграничната соработка помеѓу двете општини како и локалниот економски развој
			ЛА	Изградба на ЗИП лајн и авантуристички парк					Други извори на финансирање	Развој на спортски туризам
			ЛА	Изградба на фитнес зона во Крушево	4.000.000,00	4.000.000,00			Агенција за млади и спорт, донесена одлука на Влада, општина Крушево	Проектот има за цел да го поттикне здравиот начин на живот и на директен начин да придонесе за зголемување на физичките активности на граѓаните.

			ЛА	Урбанистичко и архитектонско обликување на јавен простор, Блок 9.2 од спортско рекреативен комплекс Гумење	5.000.000,00		3.000.000,00	2.000.000,00	БРР - програма за рамноменрен регионален развој за 2022 - 2023 година преку центар за развој на пелагониски плански регион	партерно уредување на просторот, - хортикултурно уредување, вклучувајќи високо зеленило - звучна бариера кон викенд населба, - изградба на потпортни сидови за постојни игралишта и новопроектирани игралишта, - изградба на пешачки патеки и пристапни патеки, - изградба на потпорни оградни парапети, - поставување на урбана опрема (канти за отпадоци, клупи, канделабри, паноа, фонтанаШ.) - осветлување на новоуредениот простор во блокот, - поставување на гардероба со тоалети,
			ЛА	Изградба на декомпресорска станица за природен гас со гасоводна мрежа за спортска сала и гимназија во Крушево	4.920.000,00	4.920.000,00			БРР - програма за рамноменрен регионален развој за 2022 - 2023 година преку центар за развој на пелагониски плански регион	Развој на спортски туризам и енергеска ефикасност на спортска сала и гимназија во Крушево
					21.536.685,00	1.230.000,00	20.306.685,00			
			ЈЗ	Модернизација на уличното осветлување во Општина Крушево (смарт ЛЕД)	2.460.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00		Проект за прекугранична соработка - Крушево и Елбасан - препознатливи туристички дестинации	Зголемување на сигурноста на движењето на граѓаните И посетителите низ Крушево

			ГД	Гасификација на Крушево ПРВА фаза	19.076.685,00		19.076.685,00		влада на РСМ	Намалени трошоци за енергетските потреби на бизнисите, Зголемена профитабилност на локалните бизниси, Зголемена конкурентност на локалните производи и услуги, Намален буџет за трошоци на домаќинствата. Намалена емисија на загадувачки материи (SO ₂ , CO, CO ₂ , NO _x , чад)
			ЊО	Модернизација на ТППЕ Крушево (набавка на нова опрема за гаснење на пожари и лична заштитна опрема, односно дишни апарати, јакни, панталони, чизми, шлемови, ракавици и маски за шумски пожари)					Проект за прекуграни;на соработка со Р.Грција на Центар за развој на пелагониски плански регион, не се имплементира преку	Подобрување на безбедноста по животот и имотите на жителите од општина Крушево.
			ЈК	КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ И ЈАВНА ЧИСТОТА	5.895.760,00	5.895.760,00	0,00	0,00		
			ЈК	Набавка на комунално возило - камион за собирање и транспорт на отпад и теренско возило	5.895.760,00	5.895.760,00			БРР - програма за рамномерен регионален развој за 2021 - 2022 година преку центар за развој на пелагониски плански регион	Подобрен квалитет на живот, Заштита за животната средина
				КУЛТУРА	11.402.204,00	0,00	11.402.204,00	0,00		

	КА		Реконструкција на Дом на култура "Наум - Наумоски Борче" Крушево	11.402.204,00		11.402.204,00		Министерство за култура на РСМ	Развој на културниот туризам/активности во Крушево и ќе го зголеми капацитетот за институционално поврзување и соработка со институциите од регионот од областа на културата.

Претседател
Андреј Николоски
